

**ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ДЕЛОВНАТА АКТИВНОСТ НА
ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2021 ДО 30.06.2021 ГОДИНА**

Скопје, септември 2021 година

Содржина

РЕЗИМЕ	3
I. ДВИЖЕЊЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2021 ДО 30.06.2021 ГОДИНА	4
II. ИНВЕСТИЦИСКО ПОРТФОЛИО НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2021 ДО 30.06.2021 ГОДИНА.....	10
III. ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ШТЕДАЧИТЕ ВО ЧЛЕНКИ НА ФОНДОТ КАЈ КОИ СЕ СЛУЧИЛ РИЗИЧЕН НАСТАН (СТЕЧАЈ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЈА).....	12
IV. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2021 ДО 30.06.2021 ГОДИНА	17
V. ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2021 ДО 30.06.2021 ГОДИНА.....	20
ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ	20
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА	20
КАДРОВСКА И ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	21
ДЕЛОВНИ ПРОЦЕСИ ВО ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ	22
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА	23
ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ.....	23
ПРИЛОЗИ	24

РЕЗИМЕ

Во периодот од 01.01.2021 до 30.06.2021 година во Република Северна Македонија се забележани и измерени следните макроекономски показатели:

- Инфлација од 2,7% во јуни 2021;
- Стапката на раст на бруто-домашниот производ (БДП) за првото тримесечје од 2021 година е негативна и изнесува – 1,9%¹, но во второто тромесечје се искачува на 13,1%;
- Во вториот квартал од 2021 година стапката на невработеност е 15,9%².

Вкупниот износ на депозити на население на 30.06.2021 година изнесува 303.174 милиони денари или 4,9 милијарди евра или пораст од 2,53% од 31.12.2020 година. Наплатата на премиите во првата половина на 2021 година се одвиваше според редовните процедури, по законски утврдена стапка од 0,25% на годишно ниво и истата го следеше движењето на вкупните депозити на населението.

Инвестициско портфолио во првиот семестар на 2021 година бележи зголемување за 397 милиони денари, или за 2,84% во однос на состојбата од 31.12.2020 година односно намалување за 18,6% во однос на состојбата од 30.06.2020 година. Намалувањето на инвестициското портфолио беше предизвикано од исплатата на обесштетување на ризичниот настан во „Еуростандард Банка“ АД Скопје во стечај кој се случи во месец август, 2020 година. Фондот учествуваше на 7 (седум) аукции на државни записи од Министерството за финансии.

Процесот на обесштетување на штедачи од банки и штедилници кај кои настанал ризичен настан во минатото (стечај или ликвидација) продолжи и во текот на 2021 година, а на 30.06.2021 година достигна висина од 88,55%.

Директор/Drejtor

Amir Shabani

¹ Извор: Народна банка на Република Северна Македонија


² Извор: Министерство за финансии на Република Северна Македонија

I. ДВИЖЕЊЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2021 ДО 30.06.2021 ГОДИНА

На крајот на месец јуни 2021 година, вкупниот износ на депозити на населението во банкарскиот сектор во Република Северна Македонија изнесуваше 303.174 милиони денари (4,9 милијарди евра). Во првото полугодие на 2021 година, најголем раст од 1,3% е забележан во месец февруари, а најмал раст од 0,15% е забележан во јануари и април 2021 година.

Во првата половина од 2021 година, светот продолжи да се бори со заразната болест covid-19, но и покрај кризата и рестриктивните мерки воведени заради заштита од оваа болест, а и во услови на негативен раст на БДП во Република Северна Македонија, депозитите на население покажуваат позитивна стапка на пораст во првите шест месеци од 2021 година.


Графикон 1. Месечни движења на депозитите на население во период 30.06.2020 - 30.06.2021 година



Извор: Административни податоци на ФОД

Табеларниот и графички приказ на движењето на депозитите на населението во период 30.06.2020 – 30.06.2021 изразен во денари и евра е даден во Прилог 1 на овој извештај.


Графикон 2. Месечен пораст на депозити на население во проценти
(период 30.06.2020 до 30.06.2021)



Извор: Административни податоци на ФОД

Во текот на последните 3 години, најмал полугодишен раст има во 2021 година од 2,51%, а најголем во 2019 во износ од 2,71%.


Графикон 3. Полугодишна стапка на раст на депозити на население во последни три години (2019, 2020 и 2021 година)



Извор: Административни податоци на ФОД


Најголемо учество (52,5%) на денарските депозити во вкупните депозити на населението во првата половина на 2021 година се забележува во месец јануари 2021 година, додека пак најголемо учество (48,3%) на девизните депозити во вкупните депозити на населението е забележано во јуни 2021 година (Графикон бр.5).

Графикон 4. Состојба на денарски и девизни депозити на население за период 30.06.2020 - 30.06.2021 година



Извор: Административни податоци на ФОД


Графикон 5. Учество на денарски и девизни депозити во вкупни депозити на население за период 30.06.2020 - 30.06.2021 година



Извор: Административни податоци на ФОД


Од почетокот на 2021 година може да се забележи постојан пораст на депозитите по видување, наспроти постојаниот пад на орочените депозити. Од март 2021 година, почнува да расте и процентот на учество на депозитите по видување во вкупните депозити на население наспроти учеството на орочените депозити. Во јуни 2021 година депозитите по видување учествуваат со 51,52% во вкупните депозити на население наспроти орочените депозити кои учествуваат со 48,48%. Во јуни 2020 година тој процент на учество изнесувал 45,92% за депозити по видување, наспроти 54,08% за орочени депозити.

Графикон 6. Состојба на депозити по видување и орочени депозити на население за период 30.06.2020 - 30.06.2021 година




Извор: Административни податоци на ФОД

Графикон 7. Учество на депозити по видување и орочени депозити во вкупни депозити на население за период 30.06.2020 - 30.06.2021 година



Извор: Административни податоци на ФОД

Графикон 8. Квартални движења на учество на депозитите на населението до и над 30.000 евра во денарска противвредност во однос на вкупни депозити на население изразено во % (IQ, 2020 - IIQ, 2021)




Извор: Административни податоци на ФОД

Депозитите до 30.000 евра имаат поголемо учество во вкупните депозити на население. Учесвото на депозитите до 30.000 евра во вкупните депозити на населението забележува пораст до крајот на вториот квартал од 2021 година, а обратно учеството на депозитите на население над 30.000 евра во вкупните депозити на население забележува опаѓање во вториот квартал од 2021 година. (Графикон 8). Во Прилог 2 се содржани податоци за кварталните движења на депозитите на населението до и над 30.000 евра во денарска противвредност и приказ на бројот на депоненти.


Во првата половина на 2021 година, наплатата на премиите се одвиваше според редовните процедури, по законски утврдена стапка од 0,25% на годишно ниво и истата го следи движењето на вкупните депозити на населението (Графикон 9).

Графикон 9. Движење на износ на премии за период од 30.06.2020 - 30.06.2021 година
(во денари)



Извор: Административни податоци на ФОД

Графикон 10. Движење на стапка на покриеност за период
30.06.2020 - 30.06.2021 година



Извор: Административни податоци на ФОД


Стапка на покриеност на депозитите, која претставува сооднос помеѓу вкупните парични средства на Фондот во однос на вкупните депозити на население на крајот на првиот семестар на 2021 година изнесува 4,91%, што претставува значителен пад од стапката во јуни 2020 година (6,11%). Падот на стапката на покриеност се должи на исплатата на обесштетувањето на депозитите со право на обесштетување од „Еуростандард Банка“ АД Скопје во стечај кај која настана ризичен настан на 12.08.2020 година. Законскиот минимум на стапката на покриеност изнесува 4%.

II. ИНВЕСТИЦИСКО ПОРТФОЛИО НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2021 ДО 30.06.2021 ГОДИНА

Инвестициското портфолио на Фондот во првиот семестар на 2021 година континуирано растеше што соодветствува на зголемување на прибраните средства на Фондот по основ на премии од неговите членки и на приходите по основ на инвестираните средства во хартии од вредност. Фондот учествуваше на седум (7) аукции на државни записи од Министерството за финансии и притоа во согласност со инвестиционата политика на Фондот за осигурување на депозити вкупниот износ на инвестициското портфолио на Фондот не надмина 99,00% од збирот на состојбата на вкупните парични средства и состојбата на хартиите од вредност на Фондот на крајот на секој месец, а на 30.06.2021 година тој сооднос изнесуваше 96,15%.

На 30.06.2021 година вкупната состојба на инвестициското портфолио изнесуваше 14.359,4 милиони денари според нивната номинална вредност односно 14.325,1 милиони денари сегашна вредност. Инвестициското портфолио во првиот семестар на 2021 година бележи зголемување за 396.990.000 денари што претставува зголемување за 2,84% во однос на состојбата од 31.12.2020 година односно намалување за 18,6% во однос на состојбата од 30.06.2020 година. Намалувањето на инвестициското портфолио беше предизвикано од исплатата на обесштетување на ризичниот настан во „Еуростандард Банка“ АД Скопје во стечај кој се случи во месец август, 2020 година.


Графикон 11. Движење на инвестициско портфолио 30.06.2020 – 30.06.2021 (номинална вредност)
(во илјади денари)



Извор: Административни податоци на Фондот

Во однос на планираната состојба на пласманите во државни записи во периодот од 01.01.2021 до 30.06.2021 година, индексот изнесува 98,15%, што укажува на точност и правилно планирање на инвестиционата политика на Фондот за првиот семестар во 2021 година во однос на реализираното инвестирање во истиот период (Графикон 12).

Графикон 12. Планирано и реализирано инвестициско портфолио на Фондот во државни записи во период 31.12.2020 – 30.06.2021 (номинална вредност)



Извор: Административни податоци на Фондот

Во текот на изминатите шест месеци Фондот учествуваше на аукции за државни записи со рок на достасување од 364 дена. Дополнително, во овој период имаше и измена на каматните стапки односно во период јануари – мај, 2021 година каматната стапка на записите со рок на доспевање од 364 денови изнесуваше 0,4% на годишно ниво по што истата се зголеми на 0,5% за периодот мај и јуни, 2021 година. Вкупниот приход на Фондот во овој полугодишен период по основ на камата од новите записи изнесува 22 милиони денари. Трошоците за провизија за банките посредници на аукциите изнесува 280.000 денари.

III. ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ШТЕДАЧИТЕ ВО ЧЛЕНКИ НА ФОНДОТ КАЈ КОИ СЕ СЛУЧИЛ РИЗИЧЕН НАСТАН (СТЕЧАЈ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЈА)

Обесштетувањето на депонентите во членки на Фондот кај кои настанал ризичен настан (стечај или ликвидација) е една од трите основни деловни активности на Фондот.

Од формирањето на Фондот во јануари 1997 година до 30.06.2021 година, се случиле вкупно 12 ризични настани и тоа кај 5 банки и 7 штедилници. Вкупната пресметана обврска за обесштетување од дванаесетте поранешни членки на Фондот изнесува 5,7 милијарди денари. Од 1997 година до 30.06.2021 година се обесштетени вкупно 31.961 депоненти во вкупен износ од 5 милијарди денари што претставува 88,55% исплатени обврски од ФОД за обесштетување кон депонентите. Останатите 11,45% претставуваат обврска за обесштетување во вкупен износ од 0,6 милијарди денари (Табела 1).

Последниот ризичен настан се случи на 12.08.2020 година кога гувернерката на НБРСМ ја одзема дозволата за работа на „Еуростандард банка“ АД Скопје.

Во првата половина на 2021 година, Фондот активно работеше на исплатата на депонентите со право на обесштетување од „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај преку банките – исплатувачи: Комерцијална банка АД Скопје, Стопанска банка АД Скопје, НЛБ Банка АД Скопје и Халкбанк АД Скопје.

Анализата на исплатени износи на обесштетување согласно висината на депозитите покажува дека најголем процент од **96,49%** на исплатени депозити припаѓаат на депозити во износ од 1.200.001-1.850.889 денари (≈ 20.000 до 30.000 евра), т.е. до максималниот праг на обесштетување, **92,96%** на депозити во износ од 600.001-1.200.000 (≈ 10.000 до 20.000 евра), **86,52%** на депозити во износ од 300.001-600.000 денари (≈ 5.000 до 10.000 евра), **77,19%** на депозити во износ од 100.001-300.000 денари (≈ 1.500 до 5.000 евра), **67,78%** на депозити во износ од 60.001-100.000 денари (≈ 1.000 до 1.500 евра), **60,42%** на депозити во износ од 30.001-60.000 денари (≈ 500 до 1.000 евра), **44,68%** на депозити во износ од 20.001-30.000 денари (≈ 320 до 500 евра), **34,56%** на депозити во износ од 10.001 – 20.000 денари (≈ 160 до 320 евра), **17,01%** на депозити во износ од 5.001-10.000 денари (≈ 80 до 160 евра), **7,83%** на депозити во износ од 1.001-5.000 денари (≈ 16 до 80 евра), **2,03%** на депозити во износ од 501-1.000 денари (≈ 8 до 16 евра), **0,93%** на депозити во износ од 101-500 денари ($\approx 1,5$ до 8 евра) и **0,24%** на депозити во износ од 1 – 100 денари

(≈0,1 до 1,5 евро). Колку се помали износите на депозитите, толку се намалува процентот на исплатени депозити во соодветната категорија. Најмала исплата има во категориите до 20.000 денари. Имено, **69.504 неисплатени депоненти** припаѓаат на категоријата од 1 – 100 денари (≈0,1 до 1,5 евро), 20.646 неисплатени депоненти во категоријата од 101-500 денари, 8.120 неисплатени депоненти во категоријата од 501-1.000 денари, 15.209 неисплатени депоненти од категоријата од 1.001-5.000 денари, 5.578 неисплатени депоненти од категоријата од 5.001-10.000 денари и 2.894 неисплатени депоненти во категоријата од 10.001-20.000 денари. Во Табела бр.2 Преглед на пресметано, исплатено и неисплатено обесштетување на депонентите од „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај во период од 15.09.2020 до 30.06.2021 година, даден е табеларен преглед на исплатата поделена во категории на износ на обесштетување.

Како и претходно, искуството покажува дека депонентите не се заинтересирани да го остварат своето право на обесштетување доколку се работи за неатрактивни износи на исплата на обесштетување.

Покрај исплата на обесштетување преку четирите банки-исплатувачи, Фондот континуирано работи на исплата на обесштетување по основ на наследство на починати лица – депоненти на „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај.

Во првата половина на 2021 година, Фондот за осигурување на депозити, во улога на доверител со приоритетно право на наплата, учествуваше на сите седници на Одборот на доверители во Експорт – Импорт Банка А.Д. Скопје во стечај и „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај.

На 25.05.2021 година, Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Северна Македонија и членот 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.202/2019, 256/2020 и 65/2021) донесе Одлука со која се укина член 163 став 3 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/2007, 90/2009, 67/2010, 26/2013, 15/2015, 153/2015, 190/2016, 7/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019).

Со оваа Одлука на Уставниот суд, Фондот за осигурување на депозити го загуби правото на приоритетна наплата на своето побарување од стечајната маса на банката или штедилницата за која е отворена стечајна или ликвидациона постапка.

Во продолжение на овој процес, на 7 јули 2021 година, Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа на членот 110 од Уставот на Република Северна Македонија, член 28 алинеи 2 и 3 и членот 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.202/2019, 256/2020 и 65/2021) на седницата одржана на 7 јули 2021 година³, донесе Решение за отфрлање на иницијативата за оценка на уставноста на член 163 став 3 од Законот за банки („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/2007, 90/2009, 67/2010, 26/2013, 15/2015, 153/2015, 190/2016, 7/2019 и 101/2019) бидејќи по истата веќе било постапено, како и Решение да не се поведе постапка за оценка на уставноста и законитоста на членот 17 од Статутот на Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/2001, 68/2002, 31/2003 и 69/2003) и Одлуки за измени и дополнувања на Статутот на Фондот за осигурување на депозити, број 02-312/1-2011 од 22.12.2011 година, број 02-176/1 од 26.06.2014 година и бр.02-94/1 од 10.02.2015 година.

Со ова Решение на Уставниот суд, на Фондот за осигурување на депозити не може да му се негира својство на доверител, туку неспорно е дека Фондот е во својство еднакво со другите доверители во стечајната или ликвидационата постапка на банка или штедилница.

До 30.06.2021 година, Фондот за осигурување на депозити не оствари никаква наплата на своето побарување кон „Еуростандард банка“ во стечај.

³ Иако ова Решение е донесено во јули 2021, период кој не е опфатен со Полугодишниот извештај за деловната активност на Фондот за осигурување на депозити за периодот од 01.01.2021 до 30.06.2021 година, сметаме дека треба да биде наведено како информација важна за работењето на Фондот за осигурување на депозити.

Полугодишен извештај за деловната активност на Фондот за осигурување на депозити
за периодот од 01.01.2021 до 30.06.2021 година

Табела 1. Обесштетување на депоненти кај членките на Фондот кај кои се случил ризичен настан до 30.06.2021 година⁴

(во денари)

Ред. бр.	Име на банка/ штедилница	Датум на почеток на исплата	Вкупни депозити	Пресметано обесштетување		Исплатено обесштетување		процент на пресметано обесштетување наспроти вкупни депозити	процент на исплатено наспроти пресметано обесштетување	Неисплатено обесштетување	
				Износ	Лица	Износ	Лица			Износ	Лица
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Експорт импорт банка а.д. Скопје	29.03.2007	106.227.033	95.608.486	1.166	92.386.606	606	90,00	96,63	3.221.880	560
2	Митштедилница - Куманово	10.07.2003	6.790.124	6.769.326	56	6.767.552	33	99,69	99,97	1.774	23
3	Штедилница ИНКО д.о.о. Скопје	22.09.2010	11.927.740	11.771.613	60	11.630.312	39	98,69	98,80	141.301	21
4	Штедилница Уни-проком Скопје	01.02.2000	7.881.535	5.118.309	144	4.919.528	79	64,94	96,12	198.781	65
5	Штедилница Интерфалко д.о.о. - Скопје	19.12.2012	17.832.485	17.832.485	62	17.824.557	21	100,00	99,96	7.928	41
6	АД. Радобанк Скопје	25.08.2005	86.224.736	76.005.556	3.629	72.412.381	785	88,15	95,27	3.593.175	2.844
7	Штедилница Киро Кучук - Велес	15.09.2006	3.351.082	3.318.630	762	3.239.487	186	99,03	97,62	79.143	576
8	Штедилница ""Фершлед"" Д.О.О. Скопје	13.04.2010	6.218	6.218	230	0	0	100,00	0,00	6.218	230
9	Еуростандард банка АД, Скопје Центар	12.08.2020	5.391.610.346	4.178.537.179	136.997	3.672.734.004	11.882	77,46	87,94	503.505.361	125.115
10	Алмако банка а.д. Скопје	18.08.2000	2.850.307	1.784.964	721	381.205	10	62,62	21,36	1.403.759	711
11	Македонска банка а.д. - Скопје	04.12.2007	1.543.168.575	1.304.590.349	115.121	1.164.217.611	18.320	84,54	89,24	140.372.738	96.801
	ВКУПНО		7.177.870.178	5.701.343.112	258.948	5.046.513.242	31.961	79,40	88,55	652.532.056	226.987

Извор: Административни податоци на ФОД

⁴ Штедилница АМ Скопје своите депоненти ги исплатила пред да го прекине своето работење и оттука не се внесува во Преглед на исплатено обесштетување од Фондот за осигурување на депозити (Табела 1)

Полугодишен извештај за деловната активност на Фондот за осигурување на депозити
за периодот од 01.01.2021 до 30.06.2021 година

Табела бр.2 Преглед на пресметано, исплатено и неисплатено обесштетување на депонентите од „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај во период од 15.09.2020 до 30.06.2021 година

Висина на обесштетување	Пресметано обесштетување		Исплатено обесштетување			Неисплатено обесштетување		
Износ на депозити во денари до праг на обесштетување од 30.000 евра во денарска противвредност	Вкупен број на Потврди	Вкупен износ на пресметано обесштетување	Број на исплатени Потврди	Вкупен износ на исплатено обесштетување	Процент на исплатено обесштетување во споредба со пресметаното обесштетување	Број на неисплатени Потврди	Вкупен износ на неисплатено обесштетување	Процент на неисплатено обесштетување во споредба со пресметаното обесштетување
1.850.890-99.999.999	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.200.001-1.850.889	1.314	2.232.102.416,00	1.266	2.153.700.111,00	96,49	48	80.023.649,00	3,59
600.001-1.200.000	901	754.296.107,00	835	701.206.867,00	92,96	66	53.089.240,00	7,04
300.001-600.000	974	408.637.324,00	838	353.543.381,00	86,52	136	55.624.104,00	13,61
100.001-300.000	2.002	346.819.883,00	1.520	267.700.029,00	77,19	482	78.746.389,00	22,71
60.001-100.000	1.453	112.396.815,00	968	76.177.856,00	67,78	485	36.264.809,00	32,26
30.001-60.000	2.826	117.495.918,00	1.697	70.988.373,00	60,42	1.129	46.507.545,00	39,58
20.001-30.000	1.675	40.958.999,00	744	18.300.951,00	44,68	931	22.658.048,00	55,32
10.001-20.000	4.359	60.302.108,00	1.465	20.842.594,00	34,56	2.894	39.459.514,00	65,44
5.001-10.000	6.664	47.551.796,00	1086	8.090.223,00	17,01	5.578	39.461.573,00	82,99
1.001-5.000	16.268	43.966.780,00	1059	3.443.876,00	7,83	15.209	40.522.904,00	92,17
501-1.000	8.274	5.888.500,00	154	119.822,00	2,03	8.120	5.768.678,00	97,97
101-500	20.799	5.070.719,00	153	47.115,00	0,93	20646	5.023.604,00	99,07
1-100	69.598	1.765.853,00	94	4.168,00	0,24	69.504	1.761.685,00	99,76
Вкупно:	137.107	4.177.253.218,00	11.879	3.674.165.366,00	87,96	125.228	504.911.742,00	12,09
во евра		67.708.132,23		59.553.697,48			8.183.997,76	

Извор: Административни податоци на ФОД

IV. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2021 ДО 30.06.2021 ГОДИНА

Остварени финансиски резултати за период 01.01.2021 – 30.06.2021 година

Финансиски резултати Фондот за осигурување на депозити во првата половина од годината се во рамки на планираната динамика и нема отстапувања и остварени се како што следи:

Табела 3. Финансиски резултати на Фондот од 01.01.2021 до 30.06.2021 година

во денари

Опис	
Приходи	31.061.777
Расходи	6.841.687
Бруто добивка	24.220.090
Данок на добивка	2.422.760
Нето добивка	21.797.330

Извор: Административни податоци на Фондот

Табела 4. Состојба на средствата и обврските на ФОД на 30.06.2021 година

во денари

Опис	
Средства	14.922.571.299
Нематеријални средства	0
Материјални средства	19.374.012
Вложувања	14.325.368.693
Парични средства	573.029.975
Побарувања	4.798.619
Капитал, резерви и обврски	14.922.571.299
Капитал	10.299.958
Резерви на сигурност	14.387.366.890
Акумулирана добивка	21.797.330
Обврски за штета	503.107.121
Останати краткорочни обврски	0

Извор: Административни податоци на Фондот

Биланс на состојба на ден 30.06.2021 година

во илјади денари

Опис	Состојба 31.12.2020	%	План 31.12.2021	%	Состојба 30.06.2021	%	Индекс 6/2	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
СРЕДСТВА	14.645.390	100,00	15.078.036	100,00	14.922.571	100,00	101,89	98,97
Нематеријални средства	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Софтвер и слични права	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Материјални средства	19.843	0,14	19.516	0,13	19.374	0,13	97,64	99,27
Недвижности	19.453	0,13	18.779	0,12	19.049	0,13	97,92	101,44
Опрема	390	0,00	737	0,00	325	0,00	83,33	44,10
Вложувања	13.930.549	95,12	14.638.930	97,09	14.325.369	96,00	102,83	97,86
Дванаесетмесечни записи	13.930.549	95,12	14.638.930	97,09	14.325.369	96,00	102,83	97,86
Парични средства, побарувања, разграничувања	694.998	4,75	419.590	2,78	577.828	3,87	83,14	137,71
Парични средства	678.376	4,63	415.308	2,75	573.029	3,84	84,47	137,98
1. Парични средства во банки	678.291	4,63	415.238	2,75	572.959	3,84	84,47	137,98
2. Бизнис картичка	70	0,00	60	0,00	50	0,00	71,43	83,33
3. Благајна	15	0,00	10	0,00	20	0,00	133,33	200,00
Побарувања	16.622	0,11	4.282	0,03	4.799	0,03	28,87	112,07
1. Побарувања по основ премии	11.596	0,08	0	0,00	0	0,00	0,00	
2. Останати побарувања	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
3. Аконтации на данок на добивка	5.026	0,03	4.282	0,03	4.799	0,03	95,48	112,07
Разграничувања	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1. АВР	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	14.645.390	100,00	15.078.036	100,00	14.922.571	100,00	101,89	98,97
Капитал и резерви	14.024.166	95,76	14.827.201	98,34	14.419.464	96,63	102,82	97,25
Уплатен капитал	10.300	0,07	10.300	0,07	10.300	0,07	100,00	100,00
Фонд за сигурност	13.943.672	95,21	14.781.434	98,03	14.387.367	96,41	103,18	97,33
Добивка за годината	70.194	0,48	35.467	0,24	21.797	0,15	31,05	61,46
Тековни обврски	621.224	4,24	250.835	1,66	503.107	3,37	80,99	200,57
Обврски за штети	621.156	4,24	250.835	1,66	503.107	3,37	81,00	200,57
Останати обврски	68	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
1. Останати краткорочни обврски	68	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
2. ПВР	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

Биланс на успех за период од 01.01.2021 до 30.06.2021 година

во илјади денари

Опис	01.01.2020 - 31.12.2020	%	План 01.01.2021 - 31.12.2021	%	01.01- 30.06.2021	%	Индекс 6/2	Индекс 6/4
1	6	3	4	5	6	7	8	9
ПРИХОДИ	95.522	100,00	60.279	100,00	31.062	100,00	32,52	51,53
1.Државни записи- дванаесетмесечни	95.485	99,96	60.269	99,98	31.029	99,89	32,50	51,48
2.Казнена камата по основ на премии	24	0,03	10	0,02	33	0,11	137,50	330,00
3.Позитивни курсни разлики	13	0,01	0	0,00	0	0,00	0,00	#DIV/0!
РАСХОДИ	17.507	100,00	20.861	100,00	6.842	100,00	39,08	32,80
1.Трошоци за услуги	830	4,74	2.466	11,82	394	5,76	47,47	15,98
2.Амортизација и обезвреднување	1.289	7,36	1.014	4,86	469	6,85	36,38	46,25
3.Материјални трошоци	493	2,82	864	4,14	301	4,40	61,05	34,84
4.Останати трошоци од работа	1.247	7,12	1.747	8,37	833	12,17	66,80	47,68
5.Трошоци за вработените	10.602	60,56	14.315	68,62	4.544	66,41	42,86	31,74
6.Расходи по основ финансиски вложувања	3.046	17,40	455	2,18	301	4,40	9,88	66,15
Бруто добивка	78.015		39.418		24.220		31,05	61,44
Данок на добивка	7.821		3.950		2.423		30,98	61,34
Нето добивка	70.194		35.468		21.797		31,05	61,46

V. ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2021 ДО 30.06.2021 ГОДИНА

ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ

Органите за управување на Фондот ги сочинуваат Управниот одбор и директорот.

Составот на Управниот одбор е сочинет од 5 члена именувани од Владата на Република Северна Македонија.

Членови на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити се:

- Сузана Пенева – член на УО по предлог на Министерство за финансии, Претседател на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити;
- Магдалена Симоновска - член на УО по предлог на Министерство за финансии;
- Ленче Тагасовска - член на УО по предлог на Министерство за финансии.
- Нора Манова – Трајковска - член на УО по предлог на Народна Банка на Република Северна Македонија
- Милена Перчинкова - член на УО по предлог на Македонската банкарска асоцијација.

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Во првата половина на 2021 година се одржаа 5 седници на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити, и тоа од 28-та седница заклучно со 32-та седница.

Позначајни одлуки кои беа донесени во првата половина на 2021 година се:


- Одлука за расходување (отпис) на ситен инвентар на Фондот за осигурување на депозити,
- Одлука за расходување (отпис) на основни средства на Фондот за осигурување на депозити,
- Одлука за усвојување на Извештајот за извршениот попис на имотот и обврските на Фондот за осигурување на депозити со состојба на 31.12.2020 година,
- Одлука за усвојување на Годишната сметка на Фондот за осигурување на депозити за 2020 година,
- Одлука за усвојување на Годишниот извештај за деловна активност на Фондот за осигурување на депозити за 2020 година,
- Одлука за усвојување на Финансиските извештаи на Фондот за осигурување на депозити со состојба 31.12.2020 година,
- Одлука за распоредување на нето добивката на Фондот за осигурување на депозити за 2019 година,
- Одлука за усвојување на Финансискиот план за изменување на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2021 година,

- Одлука за усвојување на Финансиските извештаи и Извештајот на независните ревизори на Фондот за осигурување на депозити на 31.12.2020 година
- Одлука за усвојување на Правилникот за внатрешна организација на работните места во Фондот за осигурување на депозити,
- Одлука за усвојување на Правилникот за систематизација на работните места во Фондот за осигурување на депозити.


КАДРОВСКА И ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Во првата половина на 2021 година во Фондот работат вкупно 12 лица. Органограмот на работните места во 2021 година во Фондот за осигурување на депозити е прикажан на слика бр. 1

Слика 1. Органограм на работни места во Фондот за осигурување на депозити за 2021 година



ДЕЛОВНИ ПРОЦЕСИ ВО ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ



МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Сите меѓународни настани повторно се одржаа преку онлајн врска. Фондот активно учествува во соработката со Европскиот Форум на осигурители на депозити. На еден од електронските состаноци на Комитетот за односи со јавност при Европскиот форум на осигурители на депозити, Фондот ги презентираше искуствата со исплатата на „Еуростандард Банка“ АД Скопје во стечај, кој беше особено интересен и специфичен случај за колегите од другите држави поради условите во кои се вршеше исплатата во време на светска здравствена криза.

ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

Во Фондот, во првата половина на 2021 година, се спроведоа дел од редовните јавни набавки, електрична енергија, одржување на електронскиот систем (софтвер) на ФОД, набавка на средства за хигиена и други потребни производи.

До крајот на 2021 година, Фондот продолжува да ги остварува своите активности согласно предвиденото во Финансискиот план за работа на Фондот за 2021 година.

Наш број 02 - ----
---.---.2021 година

Директор/Drejtor
Amir Shabani

Изготвил/ Përgatiti:
д-р Краља Чесмаџиска

ПРИЛОЗИ

Прилог 1. Преглед на динамиката на состојбата на депозитите на физичките лица кај банките и штедилниците - членки на Фондот во периодот 30.06.2020 - 30.06.2021 година

Датум/ Data	30.06.20	31.07.20	31.08.20	30.09.20	31.10.20	30.11.20	31.12.20	31.01.21	28.02.21	31.03.21	30.04.21	31.05.21	30.06.21
Состојба (000 денари)	291.266.794	292.696.860	286.668.487	289.300.257	288.557.387	289.420.071	295.686.631	296.122.887	299.961.877	300.706.003	301.169.505	302.361.953	303.174.255
Курс на крајот од периодот	61,6950	61,6961	61,6950	61,6950	61,6950	61,6951	61,6940	61,6948	61,6943	61,6454	61,6124	61,5797	61,6950
Состојба курс на крај од период (000 EUR)	4.721.076	4.744.171	4.646.543	4.689.201	4.677.160	4.691.135	4.792.794	4.799.803	4.862.068	4.877.996	4.888.131	4.910.091	4.914.081
Раст м/м (ден)	0	1.430.066	-6.028.373	2.631.770	-742.870	862.684	6.266.560	436.256	3.838.990	744.126	463.502	1.192.448	812.302
Раст м/м (ЕУР)	0	23.095	-97.628	42.658	-12.041	13.975	101.659	7.009	62.265	15.928	10.135	21.960	3.990
Курсни разлики (EUR)	0	-84	83	0	0	-8	86	-62	39	3.866	2.617	2.606	-9.201
Раст % м/м (ден)	100,00	0,49	-2,06	0,92	-0,26	0,30	2,17	0,15	1,30	0,25	0,15	0,40	0,27
Раст % м/м (ЕУР)	100,00	0,49	-2,06	0,92	-0,26	0,30	2,17	0,15	1,30	0,33	0,21	0,45	0,08
Раст М/У(ден)	0	1.430.066	-4.598.307	-1.966.537	-2.709.407	-1.846.723	4.419.837	4.856.093	8.695.083	9.439.209	9.902.711	11.095.159	11.907.461
Раст М/У(EUR)	0	23.095	-74.533	-31.875	-43.916	-29.941	71.718	78.727	140.992	156.920	167.055	189.015	193.005
Раст % М/У(ден.)	100,00	0,49	-1,58	-0,68	-0,93	-0,63	1,52	1,67	2,99	3,24	3,40	3,81	4,09
Раст % М/У (ЕУР)	100,00	0,49	-1,58	-0,68	-0,93	-0,63	1,52	1,67	2,99	3,32	3,54	4,00	4,09

Извор: Административни податоци на ФОД

Прилог 2. Табеларни податоци на кварталните движења на депозитите на населението според законски определеното ниво на обесштетување на осигурените депозити

Табела: Преглед на кварталните движења на депозитите на населението според законски определеното ниво на обесштетување на осигурените депозити до и над 30.000 евра во денарска противвредност и приказ на бројот на депоненти кај банките и штедилниците – членки на Фондот во период од прв квартал 2020 година заклучно со втор квартал 2021 година

	Опис	1 / 2020	2 / 2020	3 / 2020	4 / 2020	1 / 2021	2 / 2021
Депозити на население во банки	До 30.000 евра во денарска против вредност	151.925.746.717,55	156.197.354.882,46	154.924.717.277,16	160.182.880.177,90	162.893.311.832,85	164.527.937.581,93
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	133.460.705.244,05	133.950.665.792,18	133.207.985.787,24	134.358.893.930,92	136.669.157.268,29	137.513.396.071,62
	Вкупно	285.386.451.961,60	290.148.020.674,64	288.132.703.064,40	294.541.774.108,82	299.562.469.101,14	302.041.333.653,55
	До 30.000 евра за обештетување	52.345.739.700,00	52.723.313.100,00	52.445.685.600,00	53.179.611.060,00	54.030.960.192,00	54.366.867.900,00
Број на поединечни штедачи во банки	До 30.000 евра во денарска против вредност	2.701.431	2.769.058	2.608.084	2.661.407	2.629.775	2.622.495
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	28.282	28.486	28.336	28.733	29.216	29.374
	Вкупно	2.729.713	2.797.544	2.636.420	2.690.140	2.658.991	2.651.869
	Вкупно осигурани депозити	204.271.486.417,55	208.920.667.982,46	207.370.402.877,16	213.362.491.237,90	216.924.272.024,85	218.894.805.481,93
Депозити на население во штедилници	До 30.000 евра во денарска против вредност	771.362.889,00	750.486.228,00	782.134.210,00	788.969.253,00	784.457.553,00	793.166.429,00
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	234.074.970,00	240.472.899,00	230.376.128,00	231.778.500,00	238.512.590,00	219.803.441,00
	Вкупно	1.005.437.859,00	990.959.127,00	1.012.510.338,00	1.020.747.753,00	1.022.970.143,00	1.012.969.870,00
	До 30.000 евра за обештетување	159.173.100,00	161.023.950,00	153.620.550,00	157.319.700,00	164.593.218,00	151.769.700,00
Број на поединечни штедачи во штедилници	До 30.000 евра во денарска против вредност	32.037	32.035	32.082	32.132	32.203	32.249
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	86	87	83	85	89	82
	Вкупно	32.123	32.122	32.165	32.217	32.292	32.331
	Вкупно осигурани депозити	930.535.989,00	911.510.178,00	935.754.760,00	946.288.953,00	949.050.771,00	944.936.129,00
Вкупно депозити на население во банки и штедилници	До 30.000 евра во денарска против вредност	152.697.109.606,55	156.947.841.110,46	155.706.851.487,16	160.971.849.430,90	163.677.769.385,85	165.321.104.010,93
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	133.694.780.214,05	134.191.138.691,18	133.438.361.915,24	134.590.672.430,92	136.907.669.858,29	137.733.199.512,62
	Вкупно	286.391.889.820,60	291.138.979.801,64	289.145.213.402,40	295.562.521.861,82	300.585.439.244,14	303.054.303.523,55
	До 30.000 евра за обештетување	52.504.912.800,00	52.884.337.050,00	52.599.306.150,00	53.336.930.760,00	54.195.553.410,00	54.518.637.600,00
Број на поединечни штедачи во банки и штедилници	До 30.000 евра во денарска против вредност	2.733.468	2.801.093	2.640.166	2.693.539	2.661.978	2.654.744
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	28.368	28.573	28.419	28.818	29.305	29.456
	Вкупно	2.761.836	2.829.666	2.668.585	2.722.357	2.691.283	2.684.200
	Вкупно осигурани депозити	205.202.022.406,55	209.832.178.160,46	208.306.157.637,16	214.308.780.190,90	217.873.322.795,85	219.839.741.610,93
Вкупно депозити на население кај членките на Фондот	(извор - членки на Фондот)	286.391.889.820,60	291.138.979.801,64	289.145.213.402,40	295.562.521.861,82	300.585.439.244,14	303.054.303.523,55
	(извор - НБРМ)	286.532.439.000,00	291.266.794.000,00	289.300.257.000,00	295.686.631.000,00	300.706.003.000,00	303.174.255.000,00
	разлика	-140.549.179,40	-127.814.198,36	-155.043.597,60	-124.109.138,18	-120.563.755,86	-119.951.476,45
Вкупни средства на фондот		17.581.992.435,00	17.783.809.499,00	15.029.841.130,00	14.620.521.128,00	14.751.073.380,00	14.898.545.465,00